

Портал за електронски пристап на инвеститори и издавачи на хартии од вредност



Ленка Цветковска
Раководител на ИТ дирекција
ЦДХВ АД Скопје
Охрид, 04.05.2018



За Порталот

- Информационен портал за крајните корисници на услугите на ЦДХВ - инвеститори и издавачи на ХВ, со цел да се зголеми транспарентноста на пазарот на капитал и пристапот до информации за хартии од вредност
- Усогласеност со меѓународни стандарди со цел да се обезбеди интегритет на пазарот на капитал и заштитат интересите на инвеститорите на хартии од вредност
- Финансиран од ЕБОР и кофинансиран од страна на ЦДХВ АД Скопје



За Порталот

- Директен, брз и едноставен пристап до информации за хартии од вредност со кои располага базата на податоци во ЦДХВ
- Применети се најдобри практики во областа на информатичката безбедност и заштита на личните податоци
- Web апликација хостирана на посебна и целосно нова ИКТ инфраструктура интегрирана во постоечката ИКТ инфраструктура на ЦДХВ



Функционалности на порталот

- Две целни групи клиенти: Издавачи и Инвеститори
- Дистрибуција на информациите во дигитална форма кон клиентите
- Овозможување на официјални документи потпишани со дигитален сертификат и временски печат како и неофицијални потврди за информативни цели
- Бесплатни информации и информации со наплата
- Автентикација и авторизација
- Овозможено лесно одржување за администраторите
- Можност за понатамошна надградба на услугите кон регулаторните тела

Пристап до порталот

- Регистрација на клиентите
- Имателите – освен во ЦДХВ имаат можност да се регистрираат преку овластени учесници на пазарот на капитал
- Издавачи - склучуваат посебни договори со ЦДХВ
- E-mail адреса задолжителен податок
- Целосно почитување на законот за заштита на личните податоци
- Автентикација и авторизација на клиентите на ЦДХВ

Регистрација на имател

Корисничко име*

Imatel

Лозинка

Повтори лозинка

E-mail*

imatel@mail.com

Внесете E-mail адреса

ИБ*

0909999999999

Државјанство*

МК

Внеси

Најава

Најавете се во апликацијата

Најавете се

[Заборавена лозинка](#)

Македонски

Activate Windows
Go to PC settings to activate Windows.



imatel@cdhv.mk
Investor

Пораки (0)

Промени лозинка

Одјави се

Расположливи средства:
10.000,00

ИЗВЕШТАИ

Информации за акции

Преглед на трансакции

Профил на клиентот

Преглед на состојба на имател

Преглед на состојба на имател
(Датум)

Вредност на портфолио

Извод од сметка

Извод од сметка (Датум)

Извештај за вложување

ЦЕНОВНИК

ПОДДРШКА

Услуги за имателите на хартии од вредност

- Новости
- Сандаче за пораки
- Администрација на лозинка и пристап
- Информација за депонирани парични средства
- Извештаи
- Ценовник на услугите со и без дигитален потпис
- Поддршка

imatel@cdhv.mk
Investor

✉ Пораки (0)

🔒 Промени лозинка

🚪 Одјави се

Расположливи средства:
10.000,00

ИЗВЕШТАИ

Информации за акции

Преглед на трансакции

Профил на клиентот

Преглед на состојба на имател

Преглед на состојба на имател
(Датум)

Вредност на портфолио

Извод од сметка

Извод од сметка (Датум)

Извештај за вложување

ЦЕНОВНИК

ПОДДРШКА

Извештаи за имателите на хартии од вредност

- Профил на клиентот - општи информации за клиентот (е-маил, адреса...)
- Информации за акции – општи информации за акциите
- Извод од сметка
- Извод од сметка на датум
- Преглед на состојба на имател – преглед на сите хартии од вредност по сите сметки
- Преглед на состојба на имател на датум – преглед на сопственоста по сите сметки на конкретен датум



 **imatel@cdhv.mk**
Investor

 [Пораки \(0\)](#)

 [Промени лозинка](#)

 [Одјави се](#)

Расположливи средства:
10.000,00

ИЗВЕШТАИ

[Информации за акции](#)

[Преглед на трансакции](#)

[Профил на клиентот](#)

[Преглед на состојба на имател](#)

[Преглед на состојба на имател \(Датум\)](#)

[Вредност на портфолио](#)

[Извод од сметка](#)

[Извод од сметка \(Датум\)](#)

[Извештај за вложување](#)

ЦЕНОВНИК

ПОДДРШКА

Извештаи за имателите на хартии од вредност

- Извештај за вложувања - податоци за процентуалното учеството во акционерскиот капитал на акционерските друштва
- Преглед на трансакции – сите трговски, нетрговски преноси, доспевање на рати на обврзници за определен временски интервал
- Вредност на портфолио - преглед на последната цена на хартиите од вредност, според последниот ден на тргување



Услуги за издавачите на хартии од вредност

izdavac@cdhv.mk
Issuer

Пораки (0)

Промени лозинка

Одјави се

Расположливи средства:
10.000,00

ИЗВЕШТАИ

Информации за акции

Акционерска книга

Акционерска книга (Excel)

Профил на клиентот

Листа на издадени хартии од вредност

Топ 20 акционери по ИСИН

Историја на тргување

Инсајдерско тргување

Структура на друштво

Потврда за права на глас

Прати известување до иматели

ЦЕНОВНИК

ПОДДРШКА

- Новости
- Сандаче за пораки
- Администрација на лозинка и пристап
- Информација за депонирани парични средства
- Извештаи
- Ценовник на услугите со и без дигитален потпис
- Поддршка



izdovac@cdhv.mk
Issuer

✉ Пораки (0)

🔒 Промени лозинка

👤 Одјави се

Расположливи средства:
10.000,00

ИЗВЕШТАИ

Информации за акции

Акционерска книга

Акционерска книга (Excel)

Профил на клиентот

Листа на издадени хартии од вредност

Топ 20 акционери по ИСИН

Историја на тргување

Инсајдерско тргување

Структура на друштво

Потврда за права на глас

Прати известување до иматели

ЦЕНОВНИК

ПОДДРШКА

Извештаи за издавачите на хартии од вредност

- Акционерска книга – книга во .pdf формат со можност за дигитален потпис
- Акционерска книга (Excel) – книга во .xls со можност за манипулација на податоците
- Профил на клиентот – општи податоци за самиот издавач
- Листа на издадени хартии од вредност – сите издадени хартии од вредност од самиот издавач
- Информации за акции – податоци за издадените акции од издавачот

Извештаи за издавачите на хартии од вредност

- Структура на друштво – структура на иматели, листа на акционери над 5%, структура на сметки
- Право на глас – листа на сите акционери со право на глас, без право на глас, неидентификувани акционери и акции на сметка на издавачот
- Топ 20 акционери по ИСИН – процентуално учество на првите 20 акционери по ИСИН
- Инсајдерско тргување – извештај за тргувања на имателите со посебни обврски за известување (Правилник за котација)
- Праќање нотификации – испраќање пораки

 izdovac@cdhv.mk
Issuer

 Пораки (0)

 Промени лозинка

 Одјави се

Расположливи средства:
10.000,00

ИЗВЕШТАИ

Информации за акции

Акционерска книга

Акционерска книга (Excel)

Профил на клиентот

Листа на издадени хартии од вредност

Топ 20 акционери по ИСИН

Историја на тргување

Инсајдерско тргување

Структура на друштво

Потврда за права на глас

Прати известување до иматели

ЦЕНОВНИК

ПОДДРШКА

izdovac@mail.com
Issuer

Пораки (0)

Промени лозинка

Одјави се

Расположливи средства:
9.999,00

Најавени сте како:

ИЗДАВАЧ

А.Д.

Издавач

(99999999)

ИЗВЕШТАИ


Акционерска книга

Прати известување до иматели

Одберете ИСИН на кој ќе се однесува известувањето и внесете содржина.

Одберете ISIN: MKXYZQ101010

Наслов: Известување за зголемување на основната главнина



Почитуван акционер,

Издавач АД Ве известува дека собранието на друштвото на ден 04.04.2044 година донесе одлука за зголемување на основната главнина на друштвото со преобразба на резервите и соодветно зголемување на номиналната вредност на постоечките акции без да се менува нивниот број.

Со почит,

Издавач АД

Path: p » span

Words:0

Прати известување



ovskaL6@cdhv.mk
Issuer



Пораки (0)



Промени лозинка



Одјави се

Расположливи средства:
9.996,00



Најавени сте како:

Инсајдерско тргување

Export:



Листа на инсајдери

Повлечете колона овде за да групирате по таа колона

	Име ▾	Презиме ▾	ЕМБ ▾	Забелешка ▾	Државјанство ▾

Нема податоци за приказ



izdovac@cdhv.mk
Issuer

Пораки (0)

Промени лозинка

Одјави се

Расположливи средства:
10.000,00

ИЗВЕШТАИ

Информации за акции

Акционерска книга

Акционерска книга (Excel)

Профил на клиентот

Листа на издадени хартии од вредност

Топ 20 акционери по ИСИН

Историја на тргување

Инсајдерско тргување

Структура на друштво

Потврда за права на глас

Прати известување до иматели

ЦЕНОВНИК

ПОДДРШКА

Лесна манипулација со податоците

Export: PDF XLS XLSX RTF CSV

Повлечете колона овде за да групирате по таа колона

#	ИСИН	Датум на промена	Назив на емисија	Издавач	ИБ на правно лице	Номинална вредност	Валута
Детали	MKLMAL101016	14.11.2017	ЕМИСИЈА11885727016	КРАТОК11885727	11885727	5,00	EUR
Детали	MKLMLE101012	14.11.2017	ЕМИСИЈА11885757012	КРАТОК11885757	11885757	5,00	EUR
Детали	MKLOAG101011	14.11.2017	ЕМИСИЈА11885644011	КРАТОК11885644	11885644	5,00	EUR
Детали	MKLOCA101015	14.11.2017	ЕМИСИЈА11885660015	КРАТОК11885660	11885660	5,00	EUR
Детали	MKLOGO101015	14.11.2017	ЕМИСИЈА11885695015	КРАТОК11885695	11885695	5,00	EUR
Детали	MKLOIP101012	14.11.2017	ЕМИСИЈА11885686012	КРАТОК11885686	11885686	5,00	EUR
Детали	MKLOSO101011	14.11.2017	ЕМИСИЈА11885711011	КРАТОК11885711	11885711	5,00	EUR
Детали	MKLOSU101013	14.11.2017	ЕМИСИЈА11885652013	КРАТОК11885652	11885652	5,00	EUR
Детали	MKLOUC101011	14.11.2017	ЕМИСИЈА11885668011	КРАТОК11885668	11885668	5,00	EUR
Детали	MKLOVC101010	14.11.2017	ЕМИСИЈА11885792010	КРАТОК11885792	11885792	5,00	EUR

Page 1 of 2 (20 items)





izdavac@cdhv.mk
Issuer

Пораки (0)

Промени лозинка

Одјави се

Расположливи средства:
10.000,00

ИЗВЕШТАИ

Информации за акции

Акционерска книга

Акционерска книга (Excel)

Профил на клиентот

Листа на издадени хартии од вредност

Топ 20 акционери по ИСИН

Историја на тргување

Инсајдерско тргување

Структура на друштво

Потврда за права на глас

Прати известување до иматели

ЦЕНОВНИК

ПОДДРШКА

Наплата

Инфо за процесот на плаќање: +389 2 9203 888

Број на картичка

Име и презиме

Рок на важност

CVC/CVV2

Износ:

1 MKD

Опис:

Преплата на ЦДЖ

Инфо

Потврда

Отказ



Електронски потпис и временски печат

Digitally signed by Central Securities Depository AD Skopje
DN: c=MKD, o=MS,
mail=cds@cds.mk, cn=CDSD AD
Skopje 2018.02.28 09:32:28,
01.00.00

**ЦЕНТРАЛЕН
ДЕПОЗИТАР
ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ**

ЛИСТА НА ИЗДАДЕНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

Генерирано: 28.02.2018 09:32:28

ПОДАТОЦИ ЗА СУБЈЕКТОТ

Назив: НАЗИВ13460861
ЕМБС: 13460861
Адреса: УЛИЦА13460861 Гази Баба
E-mail:

ПОДАТОЦИ ЗА ИЗДАДЕНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

ИСИН	Назив на емисија	Вкупен број на акции	Номинална вредност
MKALK101011	ЕМИСИЈА13460861011	1.428.125,00	25,56000 EUR

Signature Properties

Signature is VALID, signed by PETER ZILINVESTOR (EMBAAC)
<cds@cds.mk>

Signing Time: 2018/02/28 09:32:28 +01:00

Reason:
Location:

Validity Summary

The document has not been modified since this signature was applied.

The certifier has specified that Forms Fill-in, Signing and Commenting are allowed for this document. No other changes are permitted.

The document is signed by the current user.

The signature includes an embedded timestamp but it could not be verified.

Signature was validated as of the signing time:
2018/02/28 09:32:28 +01:00

Signer Info

Path validation checks were successful.

Revocation checking is not performed for Certificates that you have directly trusted.

Show Signer's Certificate...

Advanced Properties... Validate Signature Close



Порталот во иднина

- Надградба со нови извештаи и функционалности за имателите и издавачите на хартии од вредност
- Надградба со нови модули за нови групи на корисници



Благодарам за вниманието